

**Известување за концентрација со која Јунајтед Груп Б.В. Холандија и физички лица ќе стекнат заедничка контрола над Мејнстримд.о.о. Белград, Србија и ИТ4БИЗ д.о.о.Белград, Србија  
(предмет бр. 08-4/2021)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 06.01.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација која се однесува на стекнување на заедничка контрола од страна на трговското друштво Јунајтед Груп Б.В.(UnitedGroup B.V.), со регистрирано седиште на адреса Овершистрат 61 Ф, 1062ХД, Амстердам, Холандија, со физичките лица – г. Бранислав Вујовиќ, г. Љубиша Радивојевиќ, г. Никола Марковиќ и г. Бошко Радивојевиќ, над трговските друштва Мејнстримд.о.о. Белград (Mainstreamd.o.o. Beograd), со регистрирано седиште на адреса Студентски Трг 4, Белград, Република, Србија, и ИТ4БИЗ д.о.о.Белград (IT4BIZ d.o.o. Beograd), со регистрирано седиште на адреса Студентски Трг 4, Белград, Република Србија.

**Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности:**

**Јунајтед Груп Б.В.** е во крајна сопственост на фондови кои ги советува БЦ Партнерс ЛЛП (BC PartnersLLP), меѓународен инвестициски фонд со седиште во Лондон. БЦ фондовите се исклучиво финансиски инвеститори т.е. не се вклучени во секојдневните деловни активности на компанијата во која инвестираат, со кои управуваат сопствени одбори на директори.

БЦ Партнерс има регистрирано присуство во Република Северна Македонија преку следните индиректно зависни друштва:

-Тотал ТВ ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Булевар ВМРО бр. 3, Центар, Скопје, кое се бави со дистрибуција на медиумски содржини преку ДТН техничка платформа, и

- ДИРЕЦТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Орце Николов 68/3, Центар, Скопје, кое се бави со маркетиншки дејности.

**Мејнстрим д.о.о. Белград и ИТ4БИЗ д.о.о.Белград** се активни со обезбедување на услуги од доменот на ИТ инфраструктура (*cloud* услуги, *hosting*, консалтинг, ИТ аутсорсинг, ИТ поддршка итн.). Тие обезбедуваат напредни сервиси за компаниите во процесот на дигитална трансформација, како и за компаниите кои сакаат да го трансформираат ИТ со цел зголемување на ефикасноста и оптимизацијата на користењето на ИТ инфраструктурата.

Подносителот смета дека како релевантни пазари би можеле да се дефинираат: *пазар на обезбедување cloud услуги; пазар на обезбедување web hosting услуги; и пазар на обезбедување ИТ услуги*, а имајќи ги во предвид главните деловни активности на целните друштва.

*Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.*

*Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.*

14.01.2021 година, Скопје